



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Објави според тарифата. — Жична сметка кај Службата на опште-ствениот кингвонство 60802-60831125

Петок, 14 јули 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ 39

ГОД. XXXIV

Цена на овој број е 8 динари. — Претплата за 1978 година изнесува 330 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-444; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

574.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 33/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат пченица сами или во кооперација со индивидуални производители, како и на индивидуалните производители што пченица продаваат преку организации на здружен труд (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедуваат за пченицата од родот на 1978 година гарантирани (заштитни) цени, и тоа за:

	Дин./kg
1) пченица од сорти на квалитетните групи А и В	3,00
2) пченица од сорти на квалитетната група Ц	2,70

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количествата на пченица од родот на 1978 година што производителите ќе ми ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат за пченица испорачана во јули. За секој нареден месец, почнувајќи од август, а заклучно со мај наредната година, цените се зголемуваат за 0,020 динари за килограм.

Во јуни се применуваат цените од мај.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон — натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелница во местото на производителот за производителите што се занимаваат со производство на пченица сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по избор на купувачот, а за индивидуалните производители — франко магацин на организацијата на здружен труд на која ја продаваат пченицата.

4. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за пченица зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ вкус и миризба, употреблива за човечка исхрана, незаразена со пченични болести и штетници со 76 kg хектолитарска тежина, со 2% плевел и нечистота и 13% влага.

5. Ако пченицата има поголем или помал процент на плевел, нечистота или влага од оној што е предвиден во точка 4 на оваа одлука, цената за процентот на плевелот, нечистота или влагата ќе се намали, односно ќе се зголеми за ист процент. Кршени зрна помали од половина се сметаат како плевел.

Ако пченицата има поголема или помала хектолитарска тежина од онаа што е предвидена во точка 4 на оваа одлука, гарантираната (заштитната) цена се зголемува, односно намалува за 0,5% за секој килограм, над или под предвидената хектолитарска тежина. Дропките се земаат предвид. За пченица што има поголема хектолитарска тежина од 80 kg ќе се смета дека има хектолитарска тежина од 80 kg.

За пченица што има процент на влага поголем од 14% цената ќе се намали и за трошоците за сушење. Трошоците за сушење се утврдуваат со договор помеѓу производителот и купувачот.

За рфа на пченица во поголем степен и за замачканост и запаливост на пченица цената ќе се намали до 5%.

6. Согласно со член 33 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат пченица од родот на 1978 година според цените од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договараат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на пченица, а до количествата утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини.

Количествата на пченица, над количествата откупени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува Сојузната дирекција за резерви на прехрамбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата), според цените од точка 1 на оваа одлука.

Врз основа на билансот, со договор на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација е 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Пченицата откупена по цените од точка 1 на оваа одлука Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини можат интервентно да ја продаваат по цени што не можат да бидат пониски од пропишаните производителски продажни цени, зголемени за трошоците на откупот, транспортот, чувањето на пченицата за тековната економска година и продажбата.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 568
13 јули 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

575.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: купувачите) ќе купуваат пченица од родот на 1978 година од организациите на здружен труд што произведуваат пченица сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуални производители (во натамошниот текст: производителите) според продажните цени на производителите, и тоа за:

	Дин./kg
1. пченица од сорти на квалитетните групи А и Б	3,00
2. пченица од сорти на квалитетната група Ц	2,70

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат за пченица испорачана во јули. За секој следен месец, почнувајќи од август, а заклучно со мај наредната година, цените се зголемуваат за 0,020 динари за килограм.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелница, за производителите што се занимаваат со производство на пченица сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по избор на купувачот, а за индивидуалните производители — франко магацин на организацијата на здружен труд што врши откуп.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за пченица зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ вкус и миризба, употреблива за човечка исхрана, незаразена со пченични болести и штетници, со 76 kg хектолитарска тежина, со 2% плевел и нечистота и 13% влага.

4. Ако пченицата има поголем или помал процент на плевел, нечистота или влага од оној што е предвиден во точка 3 на оваа одлука, цената за процентот на плевелот, нечистота или влагата ќе се намали,

односно ќе се зголеми за ист процент. Кршени зрна помали од половина се сметаат како плевел.

Ако пченицата има поголема или помала хектолитарска тежина од онаа што е предвидена во точка 3 на оваа одлука, продажната цена се зголемува, односно се намалува за 0,5% за секој килограм, над или под предвидената хектолитарска тежина. Дропките се земаат предвид. За пченица што има хектолитарска тежина поголема од 80 kg ќе се смета дека има хектолитарска тежина од 80 kg.

За пченица што има процент на влага поголем од 14% цената ќе се намали и за трошоците за сушење. Трошоците за сушење се утврдуваат со договор помеѓу производителот и купувачот.

За рфа на пченица во поголем степен и за замачканост и запаливост на пченица цената ќе се намали до 5%.

5. Купувачите и производителите со договор ги регулираат роковите за преземање и другите услови за испорака на пченицата.

6. Организациите на здружен труд што вршат откуп и промет на пченица можат цените во прометот да ги формираат според прописите на надлежните општествено-политички заедници.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 565
13 јули 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

576.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНАТА (ЗАШТИТНАТА) ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат пченка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители и на индивидуалните производители што продаваат пченка преку организации на здружен труд (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедува за пченката од родот на 1978 година гарантирана (защитна) цена од 2,10 динари за еден килограм.

Гарантираната (защитната) цена од став 1 на оваа точка ќе се применува за количествата на пченката од родот на 1978 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се подразбира за пченка испорачана во септември, октомври и ноември 1978 година. Таа цена се зголемува за секој следен месец, почнувајќи од месец

декември, и тоа за 0,020 динари за еден килограм пченка. Во јуни, јули и август 1979 година се применува цената од месец мај.

3. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се подразбира франко вагон натоварна станица на производителот франко магацин на железничка станица на производителот или франко магацин на мелница за производителите што се занимаваат со производство на пченка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по избор на купувачот, а за индивидуалните производители — франко магацин на организацијата на здружен труд на која ѝ ја продаваат пченката и тоа за пченка зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и миризба, употреблива за човечка исхрана, односно за добиточна исхрана, незаразена со житни болести и штетници, квалитет во зрно — со 14% влага, до 2% дефектни зрна и други примеси и до 4% кршени зрна. Процентот на кршените зрна се утврдува со решетање низ сито чии отвори се со пречник од 5 mm.

4. Ако пченката има поголем или помал процент на влага од процентот што е предвиден во точка 3 на оваа одлука, гарантираната (защитната) цена за процентот на влагата под или над предвидениот процент, ќе се намали, односно зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

Ако пченката има процент на влага поголем од 14,5%, цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу производителот и купувачот.

Ако пченката има помал или поголем процент на кршени зрна цената се зголемува или намалува за процентот на кршените зрна, и тоа во однос 0,25 за секој процент.

5. Согласно со член 33 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ја купуваат пченката од родот на 1978 година по цената од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на пченка, а до количествата утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини.

Количествата на пченка, над количествата откупени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) по цената од точка 1 на оваа одлука.

Врз основа на билансот со договор на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

6. Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини можат да продаваат пченка откупена според одредбите од оваа одлука по цените што не можат да бидат пониски од пропишаните производителски продажни цени за пченка, зголемени за трошоците на откуп, транспортот, чувањето за тековната економска година и продажбата.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 571
13 јули 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

577.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: купувачи) ќе купуваат пченка од родот на 1978 година од организациите на здружен труд што произведуваат пченка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуални производители (во натамошниот текст: производителите) по продажната цена на производителот од 2,30 динари за еден килограм.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира за пченка испорачана во септември, октомври и ноември 1978 година. Таа цена се зголемува за секој следен месец, почнувајќи од месец декември наредната година, и тоа за 0,020 динари за еден килограм пченка. Во јуни, јули и август 1979 година се применува цената од месец мај.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира франко вагон натоварна станица на производителот франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин на мелница во местото на производителот за производителите што се занимаваат со производство на пченка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, а за индивидуалните производители — франко магацин на организацијата на здружен труд што врши откуп, и тоа за пченка зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и миризба, употреблива за човечка исхрана, односно за добиточна исхрана, незаразена со житни болести и штетници, квалитет во зрно — со 14% влага, до 2% дефектни зрна и други примеси и до 4% кршени зрна. Процентот на кршените зрна се утврдува со решетање низ сито чии отвори се со пречник од 5 mm.

4. Ако пченката има поголем или помал процент на влага од процентот што е предвиден во точка 3 на оваа одлука, цената за процентот на влагата под или над предвидениот процент ќе се намали односно зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

Купувачите можат, по исклучок, да преземаат и пченка што има процент на влага поголем од 14,5%, со тоа што цената од точка 1 на оваа одлука за таквата пченка ќе се намали и за трошоците на

сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу купувачите и производителите. Ако пченката има помал или поголем процент на кршени зрна цената се зголемува односно намалува за процентот на кршените зрна, и тоа во однос 0,25 за секој процент.

5. Организациите на здружен труд што вршат откуп и промет на пченка можат цените во прометот да ги формираат според прописите на надлежните општествено-политички заедници.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 572
13 јули 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

578.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустријскиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат оризова арпа сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производители), им се обезбедуваат за оризовата арпа од родот на 1978 година гарантирани (заштитни) цени, и тоа:

	Дин./kg
1) за I класа	8,30
2) за II класа	8,00
3) за III класа	7,50

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат за количествата на оризова арпа што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин на железничка станица на производителот или франко магацин на мелница по избор на купувачот, и тоа за оризова арпа целосно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, незаразена со болести или штетници, од следниот квалитет:

1) за I класа — иста сорта, со најмногу 3% црвени зрна, 2% примеси и нечистота и 15% влага;
2) за II класа — иста сорта, со најмногу 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистота и 15% влага;
3) за III класа — разни сорти, со над 15% црвени зрна и со најмногу 2% примеси и нечистота и 15% влага.

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и нечистота или влага поголем или помал од про-

центот од точка 2 на оваа одлука, цената за секој поголем односно помал процент на примеси и нечистота или влага ќе се намали, односно ќе се зголеми за ист процент. Дропките се земаат предвид.

4. Согласно со член 33 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустријскиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат оризова арпа од родот на 1978 година според цените од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на оризова арпа — а до количествата утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини.

Количествата на оризова арпа, над количествата откупени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) според цените од точка 1 на оваа одлука.

Врз основа на билансот, со договор на дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини можат интервентно да продаваат ориз произведен од откупената оризова арпа според одредбите на оваа одлука според пропишаните производителски продажни цени на оризовата арпа, зголемени за трошоците на откупот, транспортот, чувањето за тековната економска година и продажбата.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 570
13 јули 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

579.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустријскиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: купувачите) ќе купуваат оризова арпа од родот на 1978 година од организациите на здружен труд што произведуваат оризова арпа сами или во коопе-

рација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуални производители (во натамошниот текст: производители) според продажните цени на производителот, и тоа за:

	Дин./kg
1) I класа	8,30
2) II класа	8,00
3) III класа	7,50

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбират франко вагон натоварна станица на производителот, франко магацин железничка станица на производителот или франко магацин во местото на производителот за производителите што се занимаваат со производство на оризова арпа сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по избор на купувачот, а за индивидуалните производители — франко магацин на организацијата на здружен труд што врши откуп, и тоа за оризова арпа целосна зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, незаразена со болести или штетници, од следниот квалитет:

1) за I класа — иста сорта, со најмногу 3% црвени зрна, 2% примеси и нечистота и 15% влага;

2) за II класа — иста сорта, со најмногу 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистота и 15% влага;

3) за III класа — разни сорти, со над 15% црвени зрна и со најмногу 2% примеси и нечистота и 15% влага.

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и нечистота или влага поголем или помал од процентот од точка 2 на оваа одлука, цената за секој поголем, односно помал процент на примеси и нечистота или влага ќе се намали, односно ќе се зголеми за ист процент (1:1). Дропките се земаат предвид.

4. Организациите на здружен труд што вршат откуп и промет на оризова арпа можат во прометот да ги формираат цените според прописите на надлежните општествено-политички заедници.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 564

13 јули 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

580.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980. година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ГАРАНТИРАНАТА (ЗАШТИТНАТА) ЦЕНА ЗА ШЕКЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат шеќерна репа сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во на-

тамошниот текст: производителите) им се обезбедува за шеќерната репа од родот за 1978 година гарантирана (заштитна) цена од 0,58 динари за еден килограм.

Гарантираната (заштитната) цена од став 1 на оваа точка ќе се применува за количествата на шеќерна репа од родот на 1978 година што производители ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерната репа со дигестија од 15,5%. За секој процент на дигестија поголем или помал од 15,5%, цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува, односно намалува за 0,0374 динари за еден килограм.

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста шеќерна репа, по одбивање на тежината на туѓи примеси, земја и неисправно одрежани глави, лисје, жилички и опавчиња, франко натоварена на станица во местото на производителот, а по избор на купувачот, крај железничка, бродска односно камионска рампа, кеј или дигалка, приготвена за натовар во превозно средство.

3. Согласно со член 33 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат шеќерна репа од родот на 1978 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на шеќерна репа — а до количествата утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини.

Количествата на шеќерна репа, над количествата откупени според став 1 од овој член ќе ги купува Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: дирекцијата) по цените од точка 1 на оваа одлука.

Врз основа на билансите, со договор на Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 од оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ќе купуваат од производителите шеќерна репа, односно шеќер по цената и под условите од оваа одлука.

Понудените количества на шеќерна репа е должно да ги преработи организацијата на здружен труд што се занимава со преработка на шеќерна репа (во натамошниот текст: преработувачот), а што договорилa производство во согласност со точка 3 на оваа одлука ако Дирекцијата, односно организацијата за резерви на републиката или на автономната покраина не определи поинаку. Дирекцијата, односно организацијата за резерви на републиката, односно на автономната покраина ќе ги плаќаат на преработувачот цена за преработката утврдена врз основа на проминантната цена за шеќер, намалена, по правило за 5%.

Ако настане спор за височината на цената на преработката, преработувачот е должен шеќерната репа да ја преземе и преработи.

Дирекцијата, односно организациите за резерви на републиките или автономните покраини и про-

изводителите, односно преработувачите со договор ги утврдуваат роковите за испорака и другите услови за испорака и преработка на шеќерна репа.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 567
13 јули 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

581.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустријскиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: купувачите) ќе купуваат шеќерна репа од родот на 1978 година од организациите на здружен труд што произведуваат шеќерна репа сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуални производители (во натамошниот текст: производителите), според продажна цена на производителите од 0,61 динар за 1 килограм.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерната репа со дигестија од 15,5%. За секој цел процент дигестија поголем или помал од 15,5%, цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува, односно се намалува за 0,0393 динари за 1 килограм, со тоа што дропките се земаат предвид.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста шеќерна репа, по одбивање на тежината на туѓи примеси, земја и неисправно отсечени глави, лисје, жички или опавчиња, франко натоварна станица во местото на производителот, а по избор на купувачот, при железничка, бродска, односно камионска рампа, кеј или дигалка, подготвена за натовар во превозно средство.

4. Организациите на здружен труд што вршат откуп и промет на шеќерна репа можат цените во прометот да ги формираат според прописите на надлежните општествено-политички заедници.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 569
13 јули 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

582.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустријскиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат суров памук сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедуваат за суров памук од родот на 1978 година гарантирани (заштитни) цени, и тоа за:

	Дин./kg
1) I класа, просечен рандман 31	12,20
2) II класа, просечен рандман 30	10,25
3) III класа, просечен рандман 30	9,80
4) IV класа, просечен рандман 28	9,50

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат за количествата на суров памук од родот на 1978 година, што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко откупното место на производителот, а важат за суров памук со 8,5% влага.

3. Согласно со член 33 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустријскиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ќе купуваат суров памук од родот на 1978 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договараат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на суров памук — а до количествата утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини.

Количествата на суров памук, над количествата откупени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) по цените од точка 1 на оваа одлука.

Врз основа на билансот, со договор на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализација на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Дирекцијата и производителите со договор ги утврдуваат роковите на испораката и другите услови на испораката.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 575

13 јули 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател.

Драгољуб Ставрса, с. р.

583.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустријскиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: купувачите) ќе купуваат суров памук од родот на 1978 година од организациите на здружен труд што произведуваат суров памук сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуалните производители (во натамошниот текст: производителите) според производителските продажни цени, и тоа за:

	Дин./kg
1) I класа, просечен рандман 31	12,20
2) II-класа, просечен рандман 30	10,25
3) III класа, просечен рандман 30	9,80
4) IV класа, просечен рандман 28	9,50

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко откупното место на производителот, а ваят за суров памук со 8,5% влага.

3. Купувачите и производителите со договор ги утврдуваат роковите на преземањето и другите услови на испораката на суров памук.

4. Организациите на здружен труд што вршат откуп и промет на суров памук можат цените во прометот да ги формираат според прописите на надлежните општествено-политички заедници.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 574

13 јули 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател.

Драгољуб Ставрса, с. р.

584.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустријскиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат тутун сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедува во 1978 година гарантирана (заштитна) цена во просек од 33,90 динари за 1 килограм, а според сортите и класите на тутунот врз база на спогодбата за продажните цени на суровиот тутун на која даде согласност Сојузниот завод за цени (во натамошниот текст: утврдените цени).

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат за оние количества на тутун од родот на 1978 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Купувачите и производителите се должни при преземањето на тутунот да се придржуваат кон Метриката за класификација на тутунот (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/61).

3. Согласно со член 33 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустријскиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ќе купуваат суров тутун од родот на 1978 година според цените од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на суров тутун, а до количествата утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини.

Количествата на суров тутун над количествата откупни според став 1 на оваа точка, ќе ги купува Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи (во натамошниот текст: Дирекцијата), според цените од точка 1 на оваа одлука.

Врз основа на билансот, со договор на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката односно на автономната покраина, на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ќе купуваат суров тутун од производителите според цените од точка 1 на оваа одлука и според условите од оваа одлука со тоа што производителот на барање од Дирекцијата, односно од организациите за резерви на републиките и автономните покраини да го подготви суровиот тутун во

форма во која ќе се преземе, на начин за кој ќе се договори со преработувачот од точка 3 на оваа одлука или на начин што ќе го определи Дирекцијата, организацијата за резерви на републиката односно организацијата за резерви на автономната покраина.

Дирекцијата, организациите за резерви на републиките односно организациите за резерви на автономните покраини на преработувачот ќе му плаќаат, просечна цена на преработката врз основа на промишлената цена за ферментираниот тутун.

Ако настане спор за височината на цената на преработката, преработувачот е должен да го преземе и преработи суровиот тутун.

Дирекцијата, организациите за резерви на републиките, организациите за резерви на автономните покраини и производителите, односно преработувачите со договор ги утврдуваат роковите на испораката и другите услови на испораката и на преработката на суровиот тутун.

5. Суров, односно ферментиран тутун Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини можат да продаваат според утврдените цени, зголемени за трошоците на откупот, транспортот, чување то во тековната економска година и продажбата.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 576

13 јули 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

585.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1978 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: купувачите) ќе купуваат тутун од родот на 1978 година од организациите на здружен труд што произведуваат тутун сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуални производители (во натамошниот текст: производителите) според производителска продажна цена во просек од 39,90 динари за 1 килограм.

2. Купувачите и производителите во рамките на Стопанската комора на Југославија со спогодба ќе ги одредат производителските продажни цени на тутунот од родот на 1978 година по одделни сорти и класи на тутун во рамките на просекот од точка 1 на оваа одлука, како и поблиските услови за преземањето и за цените за мешаниците на тутун, тутун во ниви (негаланен), влажен тутун, ситнеж, мувлосан тутун и др.

Спогодбата од став 1 на оваа точка е полноправна кога со неа ќе се согласи Сојузниот завод за цени, а ќе се применува наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука важат франко вагон или франко магазин — по избор на купувачот.

4. Купувачите и производителите се должни при преземањето на тутунот да се придржуваат кон Мерилата за класификација на тутунот (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/61).

5. Организациите на здружен труд што вршат откуп и промет на тутун можат во прометот да ги формираат цените според прописите на надлежните општествено-политички заедници.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 578

13 јули 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

586.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ НА ДОБИТОКОТ

1. На организациите на здружен труд што произведуваат добиток сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) им се обезбедуваат во 1978 година гарантирани (заштитни) цени, и тоа:

Дин/kg

жива мера

топла полутка

А. Свињи

За месести свињи и нивни меѓусебни мелези, врз база на 26% месо на 100 kg жива мера или 33% месо на 100 kg топли полутки

18,72 23,76

За живи мери на свињи што содржат над 26% месо, цената се зголемува за секој процент месо за 0,72 динари за килограм.

За топли полутки од месо-ти свињи, за секој процент месо над 33% цената се зголемува за 0,79 динари за килограм.

Гарантираните (заштитните) цени од ст. 1, 2 и 3 не се однесуваат на свињи што содржат под 26% месо на 100 kg жива мера, или што содржат под 33% месо на 100 kg топли полутки.

Процентот на месо се утврдува на линијата на коленето во однос на кланичната тежина според југословенскиот стандард — Месести свињи за индустриска преработка JUS E.C1.021 под 3 и 5, односно врз основа на дебелината на слојот на сланината, заедно со кожата, измерено на линијата на коленето, и тоа: на крстот на местото каде што мускулот најмногу влегува во сланината и на средината на грбот помеѓу 13-то и 14-то ребро. Врз основа на таа вредност на дебелината на сланината, се утврдува процентот на месо според Табела 2 на овој стандард.

Б. Говеда

Дин/kg

жива мера

Дин/kg

жива мера

1) За згоени јуниња благородни раси и за нивни меѓусебни мелези, над 6 до 12 месеци старост и со млечни заби:

а) Iа класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 320 kg за женски грла, рандман 58% 24,81

За секој процент месо под или над рандман 58%, цената се намалува односно се зголемува за 0,4277 динари за килограм;

б) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 320 kg за женски грла, рандман 56% 24,09

За секој процент месо под или над рандман 56%, цената се намалува односно се зголемува за 0,4302 динари за килограм.

2) За згоени јуниња благородни раси и за нивни меѓусебни мелези, над 12 до 18 месеци старост, без постојани заби:

а) Ia класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 400 kg за женски грла, рандман 58% 24,81

За секој процент месо под или над рандман 58%, цената се намалува односно се зголемува за 0,4277 динари за килограм.

б) I класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 400 kg за женски грла, рандман 56% 24,09

За секој процент месо под или над рандман 56%, цената се намалува односно се зголемува за 0,4302 динари за килограм.

3) За згоени постари јуниња (млади говеда) благородни раси и за нивни меѓусебни мелези, над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби:

а) Ia класа, тежина најмалку 500 kg за машки и 450 kg за женски грла, рандман 58% 24,09

За секој процент месо под или над рандман 58%, цената се намалува односно се зголемува за 0,4302 динари за килограм.

б) I класа, тежина најмалку 470 kg за машки и 420 kg за женски грла, рандман 56% 22,88

За секој процент месо под или над рандман 56%, цената се намалува односно се зголемува за 0,4085 динари за килограм.

4) За згоени млади јуниња — мелези на раса буша или на други домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, над 6 до 18 месеци старост, со млечни заби:

а) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 300 kg за женски грла, рандман 54% 22,16

За секој процент месо под или над рандман 54%, цената се намалува односно се зголемува за 0,4103 динари за килограм.

б) II класа, тежина најмалку 300 kg за машки и 260 kg за женски грла, рандман 52% 20,72

За секој процент месо под или над рандман 52%, цената се намалува односно се зголемува за 0,3985 динари за килограм.

5) За згоени постари јуниња, млади говеда — мелези на раса буша или на други домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби:

а) I класа, тежина најмалку 400 kg за машки и 360 kg за женски грла, рандман 54% 21,44

За секој процент месо под или над рандман 54%, цената се намалува односно се зголемува за 0,3970 динари за килограм.

б) II класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 300 kg за женски грла, рандман 50% 19,99

За секој процент месо под или над рандман 50%, цената се намалува односно се зголемува за 0,3998 динари за килограм.

6) За згоени млади јуниња, над 6 до 18 месеци старост, раса буша, со млечни заби:

а) I класа, тежина најмалку 200 kg за машки и 180 kg за женски грла, рандман 52% 20,48

За секој процент месо под или над рандман 52%, цената се намалува односно се зголемува за 0,3938 динари за килограм.

б) II класа, тежина најмалку 200 kg за машки и 180 kg за женски грла, рандман 48% 18,79

За секој процент месо под или над рандман 48%, цената се намалува односно се зголемува за 0,3914 динари за килограм.

7) За згоени постари јуниња — млади говеда, раса буша, над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби:

	Дин. kg	жива мера
а) I класа, тежина најмалку 270 kg за машки и 220 kg за женски грла, рандман 52%	19,03	
За секој процент месо под или над рандман 52%, цената се намалува односно се зголемува за 0,3660 динари за килограм.		
б) II класа, тежина најмалку 250 kg за машки и 200 kg за женски грла, рандман 48%	17,83	
За секој процент месо под или над рандман 48%, цената се намалува односно се зголемува за 0,3714 динари за килограм.		
8) За други видови говеда, постари од 3 години:		
а) I класа, тежина најмалку 360 kg рандман 50%	18,07	
За секој процент месо под или над рандман 50%, цената се намалува односно се зголемува за 0,3614 динари за килограм.		
б) II класа, тежина најмалку 320 kg рандман 48%	16,62	
За секој процент месо под или над рандман 48%, цената се намалува односно се зголемува за 0,3462 динари за килограм.		
в) III класа, тежина најмалку 230 kg рандман 44%	15,29	
За секој процент месо под или над рандман 44%, цената се намалува односно се зголемува за 0,3475 динари за килограм.		

В. Овци

1) За згоени јагниња од 5 до 12 месеци старост, што не измениле ниеден млечен заб:	
а) I класа, тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 54%	25,69
б) II класа, тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 50%	24,02
За згоени шилежиња, над една до две години старост, што имаат најмногу два постојани заба:	
а) I класа, тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 48%	21,04
3) За згоени овци и овни, над две години старост:	
а) I класа, до 5 години старост, со најмалку 6 постојани заба, тежина најмалку 30 kg, рандман најмалку 50%	18,62
б) II класа, до 5 години старост со најмалку 6 постојани заба, тежина најмалку 30 kg, рандман најмалку 46%	17,69

Г. Живина

За згоени пилиња — бројлери:

а) I класа	21,74
б) II класа	20,87

2. Гарантските (заштитните) цени од точка 1 на оваа одлука ќе се применуваат за количествата добиток или производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини во согласност со одредбите на оваа одлука.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за еден килограм добиток жива мера или за еден килограм топла полутка, франко натоварено во вагон или ка-

мион — по избор на купувачот, во местото на продавачот. Тежината се утврдува по истекот на 12 часа од последното ранење, или најдоцна 2 часа по колењето, а ако тежината се утврдува пред истекот на 12 часа од последното ранење, од утврдената тежина на говедата и овците се одбива до 5%, а од утврдената тежина на свињите — до 2%.

Цените од точка 1 на оваа одлука се однесуваат на квалитетот на добитокот пропишан:

1) со југословенскиот стандард — Месести свињи за индустриска преработка — JUS E.C1.021;

2) со прописите за квалитетот на говедата и овците за колење и тоа: RK-E2 (II изменето и дополнето издание) и JUS E.C1.022.

Цените од точка 1 на оваа одлука не се применуваат на грла кај кои постојат скриени мани што ќе се утврдат на линијата на колението.

Преземање на добитокот според квалитетот врши стручна служба што ќе ја определи надлежниот републички односно покраински орган, под надзор на органот на пазарната инспекција.

4. Согласно со член 33 од Договорот за основите на Општествениот план на Југосланија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат добиток според цените од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договараат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на добиток, а до количествата утврдени со билансите на републиките и билансите на автономните покраини.

Количествата на добиток, над количествата откупени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекција), според цените од точка 1 на оваа одлука.

Врз основа на билансот, со договор на Дирекцијата организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализација на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ќе купуваат од производителите добиток според цените и условите од оваа одлука, преработен во месо — примарна обработка или во друга форма што согласно ќе ја утврдат со организациите на здружен труд што се занимаваат со колење на добиток и со преработка на месо (во натамошниот текст: кланици).

Понудените количества добиток должен е да ги преработи кланицата што го договорила производството во согласност со точка 4 на оваа одлука, ако Дирекцијата односно организацијата за резерви на републиката или на автономната покраина не определи поинаку.

Дирекцијата, односно организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ќе им плаќаат на кланиците просечна цена за колење на добитокот и за обработка на месо утврдена врз основа на пропишаните цени на месото, намалена по правило за 5%.

Ако настане спор за височината на цената на преработката, кланиците се должни добитокот да го преземат и преработат.

Дирекцијата, организациите за резерви на републиките, организациите за резерви на автономните покраини и производителите, односно кланиците со договор ги утврдуваат роковите на испораката и

другите услови на испораката и на преработката на добитокот.

6. Месото на примарната обработка, откупено според цените и условите од оваа одлука, Дирекцијата и организациите за резерви на републиките и автономните покраини можат интервентно да го продаваат според цена утврдена врз база на пропишаните цени на свежо месо, зголемена за трошоците за откуп, транспорт, чување во тековната економска година и продажба.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 573

13 јули 1978 година

Београд

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

Процентот на месото се утврдува на линијата на колењето во однос на кланичката тежина според југословенскиот стандард — Месести свињи за индустриска преработка — JUS E.C1.021 под 3 и 5, односно врз основа на дебелина на слојот на сланината, заедно со кожата, измерено на линијата на колењето, и тоа: на крстот на местото каде што мускулот најмногу влегува во сланината и на средината на грбот помеѓу 13-то и 14-то ребро. Врз основа на таа вредност на дебелината на сланината, се утврдува процентот на месото според Табелата 2 на тој стандард.

Б. Говеда

587.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, број 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, број 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ДОБИТОКОТ

1. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: купувачи) ќе купуваат добиток од организациите на здружен труд што произведуваат добиток сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуални производители (во натамошниот текст: производители) според продажните цени на производителите, и тоа:

А. Свињи

Месести свињи и нивни меѓусебни мелези, врз база на 26% месо на 100 kg жива мера или 33% месо на 100 kg топли полутки

За живи мери на свињи што содржат над 26% месо, цената за секој процент месо се зголемува за 0,76 динари за килограм.

За топли полутки од месести свињи за секој процент месо над 33% цената се зголемува за 0,84 динари за килограм.

Производителските продажни цени од ст. 1, 2 и 3 не се однесуваат на свињи што содржат под 26% месо на 100 kg жива мера, или што содржат под 33% месо над 100 kg топли полутки.

Дин/kg

жива мера

топла полутка

19,76 25,08

Дин/kg

жива мера

1) Згоени телиња благородни раси и нивни меѓусебни мелези, до 6 месеци старост:

а) Ia класа, тежина најмалку 150 kg, рандман 62%

29,67

б) I класа, тежина најмалку 150 kg, рандман 62%

28,15

2) Згоени јуниња благородни раси и нивни меѓусебни мелези, над 6 до 12 месеци старост и со млечни заби:

а) Ia класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 320 kg за женски грла, рандман 58%

26,12

За секој процент месо под или над рандман 58% цената се намалува, односно се зголемува за 0,4503 динари за килограм;

б) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 320 kg за женски грла, рандман 56%

25,36

За секој процент месо под или над рандман 56%, цената се намалува односно се зголемува за 0,4528 динари за килограм.

3) Згоени јуниња благородни раси и нивни меѓусебни мелези над 12 до 18 месеци старост, без постојани заби:

а) Ia класа, тежина најмалку 450 kg за машки и женски грла, рандман 58%

26,12

За секој процент месо под или над рандман 58%, цената се намалува, односно зголемува за 0,4503 динари за килограм;

б) I класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 400 kg за женски грла, рандман 56%

26,36

За секој процент месо под или над рандман 56%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,4528 динари за килограм.

4) Згоени постари јуниња (млади говеда) благородни раси и нивни меѓусебни мелези, над 18 до 36 месеци старост со најмногу 4 постојани заби.

Дин/kg	жива мера	Дин/kg	жива мера
а) Ia класа, тежина најмалку 500 kg за машки и 450 kg за женски грла, рандман 58%	23,36	а) I класа, тежина најмалку 60 kg рандман 54%	23,33
За секој процент месо под или над рандман 58%, цената се намалува, односно се зголемува за 0.4372 динари за килограм;		б) II класа, тежина најмалку 60 kg рандман 52%	22,32
б) I класа, тежина најмалку 470 kg за машки и 420 kg за женски грла, рандман 56%	24,09	9) Згоени јуниња, над 6 до 18 месеци старост, раса буша, со млечни заби:	
За секој процент месо под или над рандман 56%, цената се намалува, односно се зголемува за 0.4302 динара за килограм.		а) I класа, тежина најмалку 200 kg за машки и 180 kg за женски грла, рандман 52%	21,56
5) Згоени телиња — мелези раса буша или други домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси до 6 месеци старост:		За секој процент месо под или над рандман 52%, цената се намалува, односно се зголемува за 0.4146 динари за килограм;	
а) I класа, тежина најмалку 90 kg рандман 56%	24,60	б) II класа, тежина најмалку 200 kg за машки и 180 kg за женски грла, рандман 48%	19,78
б) II класа, тежина најмалку 90 kg рандман 54%	23,33	За секој процент месо под или над рандман 48%, цената се намалува, односно се зголемува за 0.4121 динари за килограм;	
6) Згоени млади јуниња-мелези раса буша или други домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, над 6 до 18 месеци старост, со млечни заби:		10) Згоени постари јуниња — млади говеда, раса буша над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби:	
а) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 300 kg, за женски грла, рандман 54%	23,33	а) I класа, тежина најмалку 270 kg за машки и 220 kg за женски грла, рандман 52%	20,03
За секој процент месо под или над рандман 54%, цената се намалува, односно се зголемува за 0.4320 динари за килограм;		За секој процент месо под или над рандман 52%, цената се намалува, односно се зголемува за 0.3852 динари за килограм;	
б) II класа, тежина најмалку 300 kg за машки и 260 kg за женски грла, рандман 52%	21,81	б) II класа, тежина најмалку 250 kg за машки и 200 kg за женски грла, рандман 48%	18,77
За секој процент месо под или над рандман 52, цената се намалува, односно се зголемува за 0.4194 динари за килограм;		За секој процент месо под или над рандман 48%, цената се намалува, односно се зголемува за 0.3910 динари за килограм;	
7) Згоени постари јуниња, млади говеда — мелези раса буша или други домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби:		11) Други видови говеда, постари од три години:	
а) I класа, тежина најмалку 400 kg за машки и 360 kg за женски грла, рандман 54%	22,57	а) I класа, тежина најмалку 360 kg рандман 50%	19,02
За секој процент месо под или над рандман 54%, цената се намалува односно се зголемува за 0.4180 динари за килограм.		За секој процент месо под или над рандман 50%, цената се намалува, односно се зголемува за 0.3804 динари за килограм;	
б) II класа, тежина најмалку 350 kg, за машки, и 300 kg за женски грла, рандман 50%	21,05	б) II класа, тежина најмалку 320 kg рандман 48%	17,50
За секој процент месо под или над рандман 50%, цената се намалува односно се зголемува за 0.4210 динари за килограм.		За секој процент месо под или над рандман 48%, цената се намалува, односно се зголемува за 0.3646 динари за килограм;	
8) Згоени телиња до 6 месеци старост, раса буша:		в) III класа, тежина најмалку 230 kg рандман 44%	16,10
		За секој процент месо под или над рандман 44%, цената се намалува односно се зголемува за 0.3659 динари за килограм.	
		B. Овци	
		1) Згоени јагниња од 5 до 12 месеци старост, што не измениле ниеден млечен заб:	
		а) I класа, тежина најмалку 20 kg рандман најмалку 54%	27,05

	Дин/kg	жива мера
6) II класа, тежина најмалку 20 kg рандман најмалку 50%	25,28	
2) Згосни шилежиња, над 1 до 2 години старост, што имаат најмногу два постојани заба:		
а) I класа, тежина најмногу 25 kg, рандман најмалку 52%	23,91	
б) II класа, тежина најмалку 25 kg рандман најмалку 48%	22,15	
3) Згосни овци и овни, над две години старост:		
а) I класа, до 5 години старост, со најмалку 6 постојани заби, тежина најмалку 30 kg рандман најмалку 50%	19,62	
б) II класа, до 5 години старост, со најмалку 6 постојани заби, тежина најмалку 30 kg рандман најмалку 46%	18,62	
Г. Живина		
Згосни пилиња — бројлери:		
а) I класа	22,88	
б) II класа	21,96	

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат еден килограм добиток жива мера или за еден килограм топла полутка, франко натоварено во вагон или камион — по избор на купувачот, во местото на продавачот. Тежината се утврдува по истекот на 12 часа од последното ранење, или најдоцна два часа по колењето, а ако тежината се утврдува пред истекот на 12 часа од последното ранење, од утврдената тежина на говедата и овците се одбива до 5%, а од утврдената тежина на свињи — до 2%.

Цените од точка 1 на оваа одлука се однесуваат на квалитетот на добитокот пропишан:

- 1) со југоловенскиот стандард — Месести свињи за индустриска преработка JUS E.C.1.021;
- 2) со прописи за квалитетот на говедата и овците за колење, и тоа: PK-E2 (II изменето и дополнето издание) JUS E.C.1.022.

Цените од точка 1 на оваа одлука не се применуваат на грла кај кои постојат скриени мани, што ќе се утврдат на линијата на колењето.

Преземање на добитокот според квалитетот врши стручна служба што ќе ја определи надлежниот републички односно покраински орган, под надзор на органот на пазарната инспекција.

3. Купувачите и производителите со договор ги утврдуваат роковите на преземање и другите услови за испорака на добитокот.

4. Организациите на здружен труд што вршат откуп и промет на добиток можат цените во прометот да ги формираат според прописите на надлежните општествено-политички заедници.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 577
13 јули 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с.р.

588.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНАТА (ЗАШТИТНАТА) ЦЕНА НА МЛЕКОТО

1. На организациите на здружен труд што произведуваат млеко сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) им се обезбедува гарантирана (заштитна) цена во износ од 0,99 динари по единица млечна маст, франко собирното место на продавачот, лактофриз или подвижна цистерна.

Организацијата на здружен труд што го договара и организира производството на млеко во кооперација со индивидуалните производители ќе го презема од индивидуалните производители млекото произведено во таа кооперација според цената од став 1 на оваа точка, франко собирното место на таа организација, лактофриз или подвижна цистерна.

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува на количествата на млеко што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Производителите, покрај цената од точка 1 на оваа одлука, остваруваат и премии согласно со одредбите на Договорот за премии за млеко и соја во 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/78).

3. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се применува само на количествата на млеко што однапред се договорени за испорака.

Купувањето на млеко ќе се договара и плаќа според цената од точка 1 на оваа одлука што важи за кравјо млеко кое содржи 3,2% млечна маст и за овчо млеко кое содржи 4% млечна маст.

Ако млекото содржи повеќе млечна маст од процентот од став 2 на оваа точка, цената сразмерно се зголемува, со тоа што за кравјо млеко се признава најмногу 4,2% млечна маст, а за овчо млеко најмногу 7% млечна маст.

4. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на кравјо млеко што во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

- 1) да има специфична тежина од 1,029 до 1,031;
- 2) степенот на механичка нечистота на филтер крукчето да не преминува II класа (според скала 10—3 на Институтот за млекарство на Југославија);
- 3) степенот на киселост да не е поголем од 7—6° сметајќи по Сокелет—Хенкел;

4) Времето на обезбојување на метиленско синило да изнесува најмалку два часа, сметајќи според оригиналниот метод на Орли Јенсен (со таблети со стандардно количество метиленско синило);

5) Да има најмалку 3,2% млечна маст определено според методот на Гербер;

6) Да не е произведено од крави лекувани со арсен, жива или други лекови, што преминуваат во млекото за време на лекувањето и за време до 5 дена по лекувањето;

7) да не содржи антибиотици и средства за переење;

8) да е изладено на температура од најмалку 10°C.

5. Цената од точка 1 на оваа одлука за кравјо млеко се намалува:

1) за 0,05 динари за 1 литар — ако млекото не е изладено на температура од најмалку 10°C;

2) за 0,10 динари за 1 литар — ако времето на обезбојување на метиленско синило изнесува од 1 час и 48 минути до 1 час и 56 минути;

3) за 0,15 динари за 1 литар — ако времето на обезбојување на метиленско синило изнесува од 1 час и 31 минути до 1 час и 45 минути;

4) за 0,17 динари за 1 литар — ако времето на обезбојување на метиленско синило изнесува од 1 час и 16 минути до 1 час и 30 минути.

6. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на овчо млеко што во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

1) да има специфична тежина од 1,031 до 1,036;

2) степенот на механичката нечистота на филтер кручето да не преминува четврта класа (според скала 1—5 на Институтот за млекарство на Југославија);

3) степенот на киселост да не е поголем од 1,5° сметајќи по Сокслет—Хенкел;

4) времето на обезбојување на метиленско синило да изнесува најмалку 20 минути. сметајќи според оригиналниот метод на Орли Јенсен (со таблети со стандардна количина на метиленско синило);

5) да има најмалку 4% млечна маст определена според методот на Гербер;

6) да не е произведено од овци лекувани со арсен, жива или други лекови што преминуваат во млекото за време на лекувањето и за време до 5 дена по лекувањето;

7) да не содржи антибиотици и средства за перее;

8) да е изладено на температура од најмалку 10°C.

7. Цената од точка 1 на оваа одлука за овчо млеко што не е изладено на температура од најмалку 10°C, се намалува за 0,05 динари за 1 литар.

8. За кравјо млеко што содржи повеќе од 4,2% млечна маст, цената се пресметува како тоа да содржи 4,2% млечна маст.

За овчо млеко што содржи повеќе од 7% млечна маст, цената се пресметува како тоа да содржи 7% млечна маст.

9. Цената од точка 1 на оваа одлука не важи за кравјо млеко што содржи помалку од 3,2% млечна маст ниту за овчо млеко што содржи помалку од 4% млечна маст.

10. Квалитетот на млекото се утврдува на собирното место од точка 1 на оваа одлука.

11. Согласно со член 33 на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат млеко според цената од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на млеко — а до количествата утврдени со билансите на републиките и билансите на автономните покраини.

Количествата на млеко, над количествата откупени според став 1 на овој член, ќе ги купува Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекција) по цената од точка 1 на оваа одлука.

Врз основа на билансот, со договор на Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализација на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно на автономната по-

краина на чија територија е седиштето на производителот.

Ако производството на млеко го договорил млекарница од друга република, односно автономна покраина, договорот го регистрира и млекарницата во републиката, односно автономната покраина на чија територија е седиштето на таа млекарница.

12. Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ќе купуваат од производителот млеко, односно од него овластената млекарница по цената и условите од оваа одлука, преработено во путер и млеко во прав или други преработки што млекарниците и организациите за резерви ќе го утврдат спогодбено.

Понудените количества млеко е дојжна да ги преработи, односно да обезбеди преработка, млекарницата што го договорил производителот во согласност со точка 11 на оваа одлука, ако организацијата за резерви не определи поинаку.

Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини на млекарницата ќе ѝ плаќаат просечна цена на преработката, утврдена врз база на цените на преработките од млеко од став 1 на оваа точка формиран во согласност со важечките прописи, намалена по правило за 5%.

Ако настане спор за височината на цената на преработката, млекарницата е дојжна млекото да го преземе и да го преработи.

Дирекцијата, организациите за резерви на републиките, организациите за резерви на автономните покраини и производителите, односно млекарниците со договор ги утврдуваат роковите на испораката и другите услови на испораката и на преработката на млекото.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 562

13 јули 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

589.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА МЛЕКОТО

1. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: купувачи) ќе купуваат млеко од организациите на здружен труд што произведуваат млеко сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуални производители (во натамошниот текст: производители) по продажна цена на производителот од 1,06 динари за една масна единица, франко собирното место на продавачот, лактофриз или подвижна цистерна.

Организацијата на здружен труд што договара или организира производството на млеко во кооперација со индивидуалните производители ќе го презема од индивидуалните производители млекото произведено во таа кооперација по цената од став 1 на оваа точка, франко собирното место на таа организација, лактофриз или подвижна цистерна.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на кравјо млеко што во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

1) да има специфична тежина од 1,029 до 1,034;
2) степенот на механичката нечистота на филтер крукчето да не преминува трета класа (според скала 1—3 на Институтот за млекарство на Југославија);

3) степенот на киселост да не е поголем од 7—6°, сметајќи според Сокслет—Хенкел;

4) времето на обезбојување на метиленско синило да изнесува најмалку два часа, сметајќи според оригиналниот метод на Орли Јенсен (со таблети со стандардно количество на метиленско синило);

5) да има најмалку 3,24% млечна маст определена според методот на Гербер;

6) да не е произведено од крави лекувани со арсен, жива или други лекови, кои преминуваат во млекото за време на лекувањето и за време до 5 дена по лекувањето;

7) да не содржи антибиотици и средства за переење;

8) да е изладено на температура од најмалку 10°C.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука за кравјо млеко се намалува:

1) за 0,05 динари за 1 литар — ако млекото не е изладено на температура од најмалку 10°C;

2) за 0,10 динари за 1 литар — ако времето на обезбојување на метиленско синило изнесува од 1 час и 48 минути до 1 час и 56 минути;

3) за 0,15 динари за 1 литар — ако времето на обезбојување на метиленско синило изнесува од 1 час и 31 минута до 1 час и 45 минути;

4) за 0,17 динари за 1 литар — ако времето на обезбојување на метиленско синило изнесува од 1 час и 16 минути до 1 час и 30 минути.

4. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на овчо млеко што во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

1) да има специфична тежина од 1,031 до 1,036;

2) степенот на механичката нечистота на филтер крукчето да не преминува четврта класа (според скала 1—5 на Институтот за млекарство на Југославија);

3) степенот на киселост да не е поголем од 9,5° сметајќи по Сокслет—Хенкел;

4) времето на обезбојување на метиленско синило да изнесува најмалку 20 минути, сметајќи според оригиналниот метод на Орли Јенсен (со таблети со стандардно количество на метиленско синило);

5) да има најмалку 4% млечна маст определена според методот на Гербер;

6) да не е произведено од овци лекувани со арсен, жива или други лекови што преминуваат во млекото за време на лекувањето и за време до 5 дена по лекувањето;

7) да не содржи антибиотици и средства за переење;

8) да е изладено на температура од најмалку 10°C.

5. Цената од точка 1 на оваа одлука за овчо млеко што не е изладено на температура од најмалку 10°C се намалува за 0,05 динари за еден литар.

6. Ако кравјо млеко содржи повеќе од 4,2% млечна маст, цената се пресметува како да содржи 4,2% млечна маст.

Ако овчо млеко содржи повеќе од 7% млечна маст, цената се пресметува како да содржи 7% млечна маст.

7. Цената од точка 1 на оваа одлука не важи за кравјо млеко што содржи помалку од 3,2% млечна маст и за овчо млеко што содржи помалку од 4% млечна маст.

8. Квалитетот на млекото се утврдува на собирното место од точка 1 на оваа одлука.

9. Покрај цените од точка 1 на оваа одлука, производителите остваруваат и премии согласно со одредбите на Договорот за премиите за млеко и соја во 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/78).

10. Организациите на здружен труд што вршат откуп и промет на млеко можат цените во прометот да ги формираат според прописите на надлежните општествено-политички заедници.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 560

13 јули 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Стварен, с. р.

590.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА ВОЛНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат волна сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедуваат во 1978 година гарантирани (заштитни) цени за волна, и тоа:

Дин/kg

1) за волна мерино екстра класа	111,90
2) за волна мерино I класа	97,35
3) за волна полумерино Ia класа	89,00
4) за волна полумерино Ib класа	74,00
5) за волна цигаја IIa класа	59,00
6) за волна цигаја IIb класа	53,90
7) за волна руда праменка IIIa класа	46,60
8) за волна руда праменка IIIb класа	44,70

2. Гарантираните (заштитните) цени од точка 1 на оваа одлука ќе се применуваат за количествата на волна што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини во согласност со одредбите на оваа одлука.

3. Цените за волна стрижена од јагниња (јарина) иста класа, се пониски за 10% од цените од точка 1 на оваа одлука.

Цените за волна во боја иста класа, се пониски за 15% од цените од точка 1 на оваа одлука.

Цените за бела табачка волна се пониски за 30%, а цените за табачка волна во боја или шарена — за 40% од соодветната цена за руиска волна, ако поради симнување со хемиски средства волната не е битно оштетена. Ако оштетувањето е поголемо, купувачот и производителот спогодбено ја утврдуваат цената, сразмерно на оштетувањето.

4. Цените се подразбираат врз база на перена волна и се однесуваат на квалитетот на волната пропишан со југословенскиот стандард JUS F B1.012 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/72).

5. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во вагон, брод или друго превозно средство во местото на продавачот — по избор на купувачот.

6. Согласно со член 33 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат волна по цените од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и со преработка со волна — а до количествата утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини.

Количествата на волна, над количествата откупени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) по цените од точка 1 на оваа одлука.

Врз основа на билансот, со договор на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 на оваа точка.

• Договорите од став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно кај организацијата за резерви на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Дирекцијата и производителите со договор ги утврдуваат роковите на испораката и другите услови на испораката.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 563

13 јули 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

591.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА

1. Организациите на здружен труд што купуваат волна од организациите на здружен труд што произведуваат волна сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители или ја купуваат од индивидуални производители (во натамошниот текст: производителите) се должни волната да ја купуваат од производителите по следните производителски продажни цени, и тоа:

	Дин./kg
1) за волна мерино екстра класа	111.90
2) за волна мерино I класа	97.35
3) за волна полумерино Ia класа	89.00
4) за волна полумерино Ib класа	74.00
5) за волна цигаја IIa класа	59.00
6) за волна цигаја IIb класа	53.90
7) за волна руда праменка IIIa класа	46.60
8) за волна руда праменка IIIb класа	44.70

2. Цените за волна стрижена од јагниња (јарина) иста класа, се пониски за 5% од цените од точка 1 на оваа одлука.

Цените за волна во боја иста класа се пониски за 10% од цените од точка 1 на оваа одлука.

Цените за бела табачка волна се пониски за 30%, а цените за табачка волна во боја или шарена — за 40% од соодветната цена за руиска волна, ако поради симнувањето со хемиски средства волната битно не е оштетена. Ако оштетувањето е поголемо, купувачот и производителот спогодбено ја утврдуваат цената, сразмерно на оштетувањето.

3. Цените се подразбираат врз база на перена волна и се однесуваат на квалитетот на волната пропишан со југословенскиот стандард JUS E B1.012 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/72).

4. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во вагон, брод или друго превозно средство во местото на продавачот — по избор на купувачот.

5. Организациите на здружен труд што вршат откуп и промет на волна можат цените во прометот да ги формираат според прописите на надлежните општествено-политички заедници.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 579

13 јули 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

592.

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство и со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, директорот на Сојузниот завод за стандардизација, пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИТАТА, МЕЛНИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ, ЛЕБОТ, ПЕЧИВОТО И ТЕСТЕНИНИТЕ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на житата, мелничките производи, лебот, печивото и тестенините („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/78 и 36/78) се вршат следните измени:

1) во член 2 на Правилникот за квалитетот на житата, мелничките производи, лебот, печивото и тестенините („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/78) бројот: „1978“ се заменува со бројот: „1979“;

2) во член 14 на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на житата, мелничките производи, лебот, печивото и тестенините („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/78) бројот: „1978“ се заменува со бројот: „1979“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 16-12540
14 јули 1978 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милај Крајновиќ, с. р.

593.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИНДУСТРИСКА ПРЕРАБОТКА

Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за земјоделски производи наменети за индустриска преработка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/78), член 1 се менува и гласи:

„Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за земјоделски производи наменети за индустриска преработка, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Пченица како сировина за мелничката индустрија. Општи услови на квалитетот — — — — — JUS E.B1.200
- 2) Пченица како сировина за мелничката индустрија. Определување на содржината на влага — — — — — JUS E.B8.028
- 3) Пченица како сировина за мелничката индустрија. Определување на содржината на примеси — — — — — JUS E.B8.029
- 4) Пченица како сировина за мелничката индустрија. Определување на седиментационата вредност (според Зелени) — — — — — JUS E.B8.030
- 5) Пченица како сировина за мелничката индустрија. Определување на содржината на сурови протеини (макро метод) — — — — — JUS E.B8.031
- 6) Пченица како сировина за мелничката индустрија. Определување на хектолитарската маса на пченица — — — — — JUS E.B8.032
- 7) Пченица како сировина за мелничката индустрија. Земање на мостри за испитување — — — — — JUS E.B8.033
- 8) Пченица како сировина за мелничката индустрија. Определување на суровите протеини (комбиниран макрометод) — — — — — JUS E.B8.034“.

Член 2

Член 3 се менува и гласи:

„Освен југословенските стандарди JUS E.B1.200 и JUS E.B8.034 чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на пченицата наменета за индустриска преработка произведена во Југославија и увезена, почнувајќи од 1 јули 1978 година.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила првиот нареден ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-12544/1
14 јули 1978 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милај Крајновиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Хрватска

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Граѓевно подuzeће „Приморје“ — Ријека;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Маричиќ Лазе Павла, Узелац-Жигиќ Николе Вида;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Тривановиќ Станка Петар;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Борота Михајла Стојан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Краљичковиќ Ивана Мијо, Лукач Петра Георгије;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бакиќ Саве Драган, Декламан Вјекослава Никола, Гвоиќ Бранка Никола, Јариќ Дмитра Андрија, Кожичиќ Игнатије Јосип, Маџут Душана Никола, Михаљевиќ Матије Анкица, Ножиниќ Петра Драган, Пецељ Луке Јосип, Презељ Михе Звонимир, Релиќ Стеве Бранко, Ропар Јосипа Стјепан, Сучевиќ Фране Драго, Њоре Душана Јосип;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бабиќ Јосипа Владимир, Бјелановиќ Ђуре Вера, Бјелановиќ Стеве Војислав, Богатиќ Михајла Драгутиќ, Бојчетиќ Ђуре Душан, Боројевиќ Илије Бранка, Чачиќ Марка Миле, Ђук Антуна Славко,

Десница Ђуре Светозар, Фердербер-Хорниш Мије Маца, Горта Јосипа Љубиша, Граониќ-Мартиновиќ Јована Ана, Хивиќ Будимира Слободан, Комиќ Мухамеда Мустафа, Летиќ Илије Ђорђе, Мајиќ Јосипа Божо, Мајсторовиќ Ивана Маријан, Мартиќ Мирка Бошко, Петрац Томе Стјепан, Решиќ-Рохак Ђуре Марица, Селанац Јосипа Стјепан, Стухне Мирка Стјепан, Ступариќ Мате Стјепан, Шимиќ Ивана Маријан, Штекковиќ Петра Милан, Типтор-Сарапа Милана Анкица, Торбица Остоје Стево, Вујаниќ Ивана Маријан, Жилиќ Душана Дамјан;

Од СР Македонија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Костевски Вангела Илија, Кузмановски Бориса Благоја, Масларковски Николев Вапе, Ризовски Пано Никола;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Корчуланин Марина Јерко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Божич Јована Миле, Доневиќ Васил Мијалче, Крстевски Јована Томе, Магдевски Никола Пецо, Митевски Томе Димче;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Ангеличин Аргила Благоја, Димовски Илија Киро, Костевски Велко Боро, Пецалевски Васил Јонче, Вранковиќ Никола Крсто;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Абдула Реџеп Азис, Кировски Дејан Симјон, Крстановски Ристо Кдме, Мемедов Шемши Јусмин, Николовски Кузманов Нове, Пачоов Никола

Томе, Петковски Димитров Владимир, Славеvски Спиро Живко, Стоилковски Киро Павле, Стојанов Ђорѓи Момчило, Вилос Анастаса Емилијан, Зафировски Киро Сотир, Здравковић Петра Радомир;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Косиер Адана Милан, Станковски Серафим Ђоко, Торамановски Митре Тодор, Загарчанин Спире Александар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ангеловски Дамјан Селимир, Бајрактаров Георги Атанас, Балтовски Илија Владимир, Ценов Арсен Никола, Цибрев Панче Александар, Ивковић Коста Ивко, Лазевски Јованчев Трајан, Маневски Ђорѓи Страхил, Младеноvски Трајков Коста, Наумов Славко Васил, Неделковски Ламбе Тофил, Спасовски Трајко Борис, Спировска Панде Ката, Старовски Крсте Васил, Стоилов Кирил Јосиф, Шувлевски Танаско Богоја, Трајковски Саздов Трајко;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Ајдински Ефтимов Панче, Арсов Милан Кирило, Алексовски Стојчев Боро, Белеvски Методиев Владимир, Биков Ристо Панче, Богдановски Здравка Стаменко, Цветковски Лазар Цветко, Дабеvски Миливој Стојмир, Даскаловски Ангеле Вранко, Филиповски Лазара Илија, Јашаревски Беџира Тефик, Јовановски Петра Илија, Лазарески Димка Воислав, Мицевски Јордан Благоја, Нелковски Стојан Јордан, Нешевски Толев Тоде, Николов Мите Томе, Петровић Јована Стоилко, Ралуповски Стојана Глигор, Ристић Ђорђе Боривоје, Сандев Крум Трајан, Самадовски Коста Андон, Сиљановски Ивана Благој, Симић Александра Родољуб, Симоновски Јосифа Димче, Сотироски Ђорѓија Миле, Симоски Венче Владо, Смокварска-Милосављевић Драги Јелена, Ставрев Јована Евлогија, Танасовски Трајков Славе, Тасески Борис Јордан, Трајчевски Петра Драган, Трајковски Панко Милутин, Треневски Герасим Стојан, Влахов Панде Васил, Вутичевски Георги Александар, Заковски Трифуна Јован;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Стојановић Милан Чедомир, Терзиев Витан Перо;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ангелов Панче Димитар, Ђорѓијев Петре Методи, Митрески Јован Анѓеле, Наџаков Мане Димитар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Алексовски Младен Мино, Ангеловски Никола Цветко, Аргировски Атанас Драгослав, Арсовски Тодор Киро, Арсовски Трајко Миле, Аврамоски Аврам Цветан, Авросијевски Арсов Спасе, Бајевски Панков Вељо, Богев Апостол Станоја, Џуревски Горгиев Гаврил, Чочороски Секула Витомир, Дечков Коста Никола, Димитриевски Ђуро Стојан, Димитров Ивана Марко, Динев Милан Крум, Емруловски Хамет Муарем, Гацов Трајка Спасе, Гавритов Страхила Миле, Герасовски Горги Кирил, Гичевски Петре Борис, Гегоvски Ђорѓа Вранко, Гогоvски Ђорѓи Славе, Гунев Панче Милалче, Хаци-Ристов Киро Јован, Хасани Мурет Рифат, Илиџевски Јорданов Арсен, Илијевски Атанаса Тодор, Илковски Ђорѓија Борис, Јаневски Санде Ванџо, Јакупи Рамадан Емин, Јовановски Ђорѓи Димитар, Јовановски Златка Предраг, Крстевски Ристо Нове, Љубисављевић Трајко Радмила, Манчевски Димитар др Таше, Масларов Петар Трајко, Миленковски Герасимов Ђорђе, Митовски Серафимов Миле, Николовски Цале Велко, Петровски Методије Милош, Петрушевски Вито Тодорче, Постоловски Кирил Иванчо, Сиљаноски Климе Илија, Софтић Рашид Музафер, Стојанов Николе Борис, Шахов Панде Владимир, Тодевски Манојло Димитар, Тренчевски Стоил Миливој, Туши Сами Илми, Вељановски Леvко Цветан, Зверотић Рамо Адро, Жежов Мане Љупчо;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Антић Стојана Даница, Праштало Ђорѓа Лазар, Пушић Николе Анте, Жежељ Густава Мегу;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ристић Александра Влашко;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Иконић Миливоје инж Бранислав, Марковић Љубомира Вељко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дилпарић Мирчете Надежда, Ђекић Здравка Олга, Мишић Живојина Миленија, Обрадовић Светомира Добрица, Петковић Миладина Александар, Симовић Станоја Ранко, Шкарка Рихарда Властимир, Тепавчевић Ристе Момир, Трива Марка Арсен;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Челебић Адема Назиф, Папић Радована др Жарко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дворнић Феликса Јелица, Катић Николе Десимир, Матић Симе Јелена, Плеша Драгутина Зденка, Толмачевић Ненада Миленко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Грујић Димитрија Станислав.

Бр. 156

13 декември 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

574. Одлука за гарантираните (заштитните) цени за пченица од родот на 1978 година —	1813
575. Одлука за продажните цени за пченица од родот на 1978 година — — — — —	1814
576. Одлука за гарантираната (заштитната) цена за пченка од родот на 1978 година —	1814
577. Одлука за продажната цена за пченка од родот на 1978 година — — — — —	1815
578. Одлука за гарантираните (заштитните) цени за оризова арпа од родот на 1978 година	1816
579. Одлука за продажните цени за оризова арпа од родот на 1978 година — — — — —	1816
580. Одлука за гарантираната (заштитната) цена за шеќерна репа од родот на 1978 година — — — — —	1817
581. Одлука за продажната цена за шеќерна репа од родот на 1978 година — — — — —	1818
582. Одлука за гарантираните (заштитните) цени за суров памук од родот на 1978 година	1818
583. Одлука за продажните цени за суров памук од родот на 1978 година — — — — —	1819
584. Одлука за гарантираните (заштитните) цени за суров тутун од родот на 1978 година	1819
585. Одлука за продажните цени за суров тутун од родот на 1978 година — — — — —	1820
586. Одлука за гарантираните (заштитните) цени на добитокот — — — — —	1820
587. Одлука за продажните цени на добитокот	1823
588. Одлука за гарантираната (заштитната) цена на млекото — — — — —	1825
589. Одлука за продажната цена на млекото	1826
590. Одлука за гарантираните (заштитните) цени за волна — — — — —	1827
591. Одлука за продажните цени за волна —	1828
592. Правилник за измена на Правилникот за квалитетот на житата, мелничките производи, лебот, печивото и тестенините — —	1829
593. Правилник за измени на Правилникот за југословенските стандарди за земјоделски производи наменети за индустриска преработка — — — — —	1829
Одликувања — — — — —	1829

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.